

До
Царинска управа на Република Северна Македонија
ул.Лазар Личеноски бр. 13 - Скопје

Предмет: Барање за издавање потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (5) од Законот за данок на моторни возила

Од _____ со ЕМБГ/ЕДБ* _____
(физичко / правно лице)

со живеалиште / седиште на ул. _____ бр. _____ од _____

Барам да ми се издаде потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила за увезено моторно возило наведено во табела 1.

Табела 1 – Технички податоци за моторното возило

1	VIN ознака на возилото (број на шасија)																				
2	Марка											6	Зафатнина на моторот (cm ³)								
3	Модел											7	Силина на мотор (kW)								
4	Тип											8	Година на производство								

Барањето го поднесувам лично / како овластено лице со полномошно.

Потврдата ја барам за увоз на моторното возило од Табела 1, а согласно член 17 став ____ од Законот за данок на моторни возила.

Контакт на подносителот: телефонски број _____ е-маил _____

Потврдата ќе ја подигнам:

лично

по пошта

Барател _____

Приложени документи

Број на документ	Опис на документот

НАПОМЕНА: Барањето треба да биде пополнето точно, читливо и целосно.

*Со потпишувањето на ова барање, барателот физичко лице слободно изрично ја изјавува својата волја и дава согласност Царинската управа да ги користи сите негови лични податоци (вклучувајќи и ЕМБГ) за целите за издавање на потврда.

Пополнува царински орган

Потврдата за ослободување од плаќање данок на моторни возила согласно член 17 став (5) од ЗДМВ

Царинската управа потврдува дека предметното моторно возило наведено во Табела 1 е:

наменето за спортски натпревари

со статус на олдтајмер, произведено пред 35 и повеќе години

и ги исполнува условите за добивање Потврда за ослободување од плаќање данок на моторни возила.

Надлежен царински орган _____	Име и презиме на овластен царински службеник _____
Број _____ Датум _____	Датум _____
	Потпис _____ м.п